

Службен весник

на Република Македонија

Број 43

18 март 2015, среда

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1584. Одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – вулкански туф на локалитетот „Славишко Поле“ с. Ветуница, општина Ранковце на СТРМОШ АД рудници за неметали Пробиштип	2	1588. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство градежништво и трговија БАУШТЕЛЕ ГРУП ДОО-ЕЛ с. Долно Средорече Дебарца на локалитетот „Чифлиска Краста“, општина Дебарца	4
1585. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник на локалитетот „Бабин Дол“, општина Македонски Брод	3	1589. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	4
1586. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - кварцен песок на локалитетот „Дризла“ с. Батинци, во атарот на општина Сопиште	3	1590. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување на Годишната програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2015 година	4
1587. Одлука за едностран раскин на Договорот за целосен пренос на концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „с. Беловодица“, општина Прилеп	3	1591. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан	5
		1592. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Казахстан	5

	Стр.		Стр.
1593. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Град Скопје.....	5	1600. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските услови, критериуми и начинот за остварување на правата за заштита на децата.....	17
1594. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ – п.о. Скопје.....	5	1601. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата и потребната документација за остварување на правата за заштита на децата	17
1595. Правилник за форма и содржина на барањето, начинот и висината на надоместокот за издавање на официјални етикети	6	1602. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на писмените инструкции	21
1596. Правилник за хоспитална култура...	8	1603. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	25
1597. Правилник за формата и содржината на легитимацијата на овластените лица за контрола, како и начинот на издавање и одземање на легитимацијата за вршење на контрола.....	9	1604. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	27
1598. Правилник за начинот на водење на евиденција на медицинската опрема, како и видот, формата и содржината на обрасците за водење на евиденцијата на медицинската опрема	11	1605. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	30
1599. Правилник за формата и содржината на писменото известување за непочитување на термин закажан преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции од страна на здравствен работник кој дава специјалистичко-консултативни услуги.....	15	1606. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	33
		1607. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	36
		1608. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија	39
		1609. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	42
		Огласен дел	1-100

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1584.

Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВУЛКАНСКИ ТУФ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СЛАВИШКО ПОЛЕ“ С.ВЕТУНИЦА, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ НА СТРМОШ АД РУДНИЦИ ЗА НЕМЕТАЛИ ПРОБИШТИП

1. На СТРМОШ АД рудници за неметали Пробиштип му се проширува концесијата за експлоатација на минерална сировина – вулкански туф на локалитетот „Славишко Поле“ с.Ветуница, општина Ранковце, со површина на простор за проширување на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7589803	4669984
T-2	7589816	4669988
T-3	7589829	4669998
T-4	7589840	4669988
T-5	7589850	4669918
T-6	7589917	4669883
T-7	7589935	4669856
T-8	7589942	4669788
T-9	7589931	4669744
T-10	7589945	4669608
T-11	7589910	4669595
T-12	7589903	4669613
T-13	7589920	4669620

2. Површината на просторот на проширувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.020323 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето за проширувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до 2.2.2027 година.

4. Висината на надоместокот за проширувањето на концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со анекс на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – вулкански туф на локалитетот „Славишко Поле“ с.Ветуница, општина Ранковце бр. 24-5675/1 од 13.11.2014 година (во понатамошниот текст: анекс на Договорот) во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со анекс на Договорот.

6. Како почеток на важење на проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишувањето на анекс на Договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, анексот на Договорот ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-52/1
10 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1585.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ- РАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИ- ТЕТОТ „БАБИН ДОЛ“, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник на локалитетот „Бабин Дол“, општина Македонски Брод, бр. 24-4480/1 од 29.5.2008 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални суровини во рок од една година од денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник на ДПТСУ „НАШ ДОМ“ ДООЕЛ Кичево, на локалитетот „Бабин Дол“, општина Македонски Брод бр. 23-4400/1 од 13.12.2004 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/04).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-1160/1
10 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1586.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ- РАЛНА СУРОВИНА - КВАРЦЕН ПЕСОК НА ЛО- КАЛИТЕТОТ „ДРИЗЛА“ С.БАТИНЦИ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - кварцен песок на локалитетот „Дризла“ с.Батинци, во атарот на општина Сопиште, бр. 24-4257/1 од 20.5.2008 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални суровини во рок од една година од денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-1161/1
10 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1587.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕК- СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. БЕЛОВОДИЦА“, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука, Договорот за целосен пренос на концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „с. Беловодница“, општина Прилеп, бр. 24-2245/1 од 28.3.2013 година, еднострано се раскинува бидејќи концесионерот прекинал со изведување на рударските работи подолго од една година.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за целосен пренос на концесијата за експлоатација на минералната суровина – мермер на локалитетот „с. Беловодница“, општина Прилеп од Производното-рударско и трговско друштво ГРАНИТЕ МАРБЛЕ ХАСОПУЛОС-М, ДОО увоз-извоз Прилеп на Друштвото за производство, промет и услуги ЛАЗАРОВСКИ УНИМАРБЛЕ увоз-извоз ДОО Прилеп бр. 41-9866/1-12 од 9.1.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/13).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-1212/1
10 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1588.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ГРАДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА БАУШТЕЛЕ ГРУП ДООЕЛ С. ДОЛНО СРЕДОРЕЧЕ ДЕБАРЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЧИФЛИСКА КРАСТА“, ОПШТИНА ДЕБАРЦА

1. На Друштвото за производство градежништво и трговија БАУШТЕЛЕ ГРУП ДООЕЛ с. Долно Средорече Дебарца се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Чифлиска Краста“, општина Дебарца, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7487098	4572851
T-2	7487584	4572851
T-3	7487670	4572600
T-4	7487172	4572530
T-5	7487001	4572630

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.167258 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-1215/1
10 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1589.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на Геодетски елаборат за извршен премер на објектот на Министерството за финансии кој се наоѓа на КП.бр.13508/2 во КО Центар 1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2092/1
10 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1590.

Врз основа на член 211 став (6) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување на Годишната програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2015 година, бр. 01-1598/8 од 23.2.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2242/1
10 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1591.

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2006, 107/2008, 26/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈДАН

Член 1

Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за краткорочен престој во Република Македонија за државјаните на Република Азербејџан, до три месеци во тек на секој шестмесечен период, во период од 16 март 2015 година до 15 март 2016 година.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2603/1
10 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1592.

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2006, 107/2008, 26/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА КАЗАКХСТАН

Член 1

Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за краткорочен престој во Република Македонија за државјаните на Република Казахстан, до три месеци во тек на секој шестмесечен период, во период од 16 март 2015 година до 15 март 2016 година.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2604/1
10 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1593.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Град Скопје се дава право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија со вкупна површина од 23м2 кое претставува:

- дел од КП бр.12069/2 КО Центар 1 со површина од 1м2 евидентирано во Имотен лист бр. 49534;
 - дел од КП бр.13825/10 КО Центар 1 со површина од 8м2 евидентирано во Имотен лист бр. 101257 и
 - дел од КП бр.12069/8 КО Центар 1 со површина од 14м2 евидентирано во Имотен лист бр. 104490,
- согласно Извод од Детален урбанистички план за Централно Градско подрачје на Град Скопје - „МАЛ РИНГ“, бр.24-1105/2 од 9.2.2015 година, со намена за изградба на партерен дел-надворешни скали пред Г.П.1.5.1.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2627/1
10 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1594.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“
– П.О. СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ – п.о. Скопје, бр. 02-1170/7 од 5.12.2014 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 5.12.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-11338/1-14
10 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

1595.

Врз основа на член 23 став (5) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К

**ЗА ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО, НА-
ЧИНОТ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
ИЗДАВАЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ ЕТИКЕТИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува форма и содржина на барањето, начинот и висината на надоместокот за издавање на официјални етикети за сертифициран семенски и саден материјал.

Член 2

Барањето за издавање на официјални етикети (во понатамошниот текст: барање) се изготвува на хартија во бела боја во А4 формат и ги содржи следните податоци:

- назив на органот до кој се доставува барањето;
- назив на барањето;
- име и презиме/назив на снабдувачот;
- адреса/седиште на снабдувачот;
- вид (македонско и латинско име), сорта/хибрид и категорија на семенски и саден материјал за кој се издава официјална етикета;
- број на официјални етикети;
- забелешка;

- датум и
- потпис на барателот.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

По спроведена постапка за официјална сертификација на семенски и саден материјал согласно член 18 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија на снабдувачот на семенски и саден материјал врз основа на поднесено барање му се издаваат официјални етикети за семенски и саден материјал кој се става во трговија од страна на Управата за семе и саден материјал.

Член 4

Врз основа на барањето од член 2 на овој правилник во рамките на роковите утврдени во прописите од областа на семенскиот и садниот материјал се утврдува потребниот број на официјални етикети кои треба да им се издадат на снабдувачите согласно евиденцијата за произведен семенски и саден материјал.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на официјални етикети за семенски и саден материјал кај земјоделските растенија, (печатење на етикети, материјални трошоци за издавање и друго) по категории и по еден примерок со вклучен ДДВ изнесува:

- А) За семенски материјал:
- официјални етикети за предосновно семе 5 денари
 - официјални етикети за основно семе 5 денари
 - официјални етикети за сертифицирано семе од I ген. 3 денари
 - официјални етикети за сертифицирано семе од II ген. 3 денари
 - етикети за трговско семе 3 денари
 - неконечно сертифицирано семе 3 денари
- Б) За саден материјал:
- официјални етикети за лозови насади 6 денари
 - официјални етикети за овошни насади 6 денари
 - официјални етикети за украсни растенија 6 денари
 - официјални етикети за градинарски растенија - расад 6 денари

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и висината на надоместокот за издавање на официјални етикети („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/13).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.18-23/3
13 март 2015 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог

ДО
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство
-Управа за семе и саден материјал -

Б А Р А Њ Е бр. _____
за издавање на официјални етикети

1. Име и презиме/назив на снабдувачот _____
2. Адреса/седиште на снабдувачот _____
3. Официјални етикети за семенски и саден материјал за:
 - Вид _____
(македонско и латинско име)
 - Сорта/хибрид _____
 - Категорија _____
4. Број на официјални етикети _____

Забелешка: _____

Датум: _____

Барател:

(Име и презиме)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

1596.

Врз основа на член 27 став (5) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14 и 10/15) министерот за здравство утврди

**П РА В И Л Н И К
ЗА ХОСПИТАЛНА КУЛТУРА****Член 1**

Со овој правилник се утврдува начинот на однесување и постапување во работењето на здравствените работници, здравствените соработници и лица работно ангажирани по било кој основ во здравствената установа преку воведување на принципи и правила на однесување и работење, по кои овие лица постапуваат во извршувањето на работата со цел да се обезбеди примена и почитување на принципите на законитост, професионален интегритет, ефикасност, ефективност и посветеност при вршењето на нивните службени должности.

Член 2

Секој здравствен работник, здравствен соработник и лицето работно ангажирано по било кој основ во здравствената установа (во натамошниот текст: работник/ци) е одговорен за совесно извршување на работата на работното место за кое е вработен или работно ангажиран, во работното време и на работното место, кои што се определени за извршување на работната задача, почитувајќи ја организацијата на работа и дејност на здравствената установа.

Член 3

Основни начела за работа во здравствената установа се професионалност во извршувањето на работните обврски, совесност, чесност, посветеност, несебичност, лојалност, колегијалност, способност за тимска работа, ажурност, спремност за стручно усовршување и напредување, одговорно и домаќинско работење, почитување на човечката личност и интегритет, како и недискриминација по било кој основ.

Член 4

За секој работник во здравствената установа важат следните принципи и правила на однесување кои треба да се почитуваат:

- љубезност кон колегите, а особено кон пациентите, членовите на нивните семејства и посетителите,
- почитување на личноста, авторитетот, титулата и функцијата на вработените,
- меѓусебната доверба и соработка,
- забрана за повишување на тонот и навреди,
- чување на професионална и деловна тајна и на информациите добиени во врска со работата.

Член 5

За времетраењето на работниот однос работникот не смее без согласност на директорот на здравствената установа за своја или за туѓа сметка да врши или договара работи кои спаѓаат во дејноста на здравствената установа и кои значат или би можеле да значат конкуренција на здравствената установа.

Член 6

Комуникацијата помеѓу работниците во здравствената установа се одвива на следниот начин:

- во текот на работното време, во работните простории и при службени комуникации, меѓусебните именувања започнуваат со титулирање и тоа: на докторите се обраќа со „доктор“ и „презиме на докторот“, а на сестрите со „сестра“ и „име на сестрата“;

- комуникацијата со пациентите, членовите на нивното семејство и посетителите започнува со обраќање: госпоѓа/госпоѓица/господин, во второ лице множина (персирање);

- телефонската комуникација се одвива на ист начин како и непосредната комуникација и обраќање со примање на пораката и нејзино доставување во најкраток рок до оној за кого е наменета;

- службените телефонски разговори треба да бидат што е можно пократки, додека приватните телефонски разговори не смеат да се водат во присуство на пациент, или кога пациентот чека одговор од вработениот, или кога има намера да постави прашање;

- службен телефон може да се користи за телефонски разговор надвор од земјата само во службени цели, со дозвола од директорот на здравствената установа;

- сите забелешки и критики од страна на пациентите, членовите на нивните семејства и посетителите од страна на работниците се сослушуваат со трпение и почит и објаснувањата се даваат мирно и аргументирано. Кога пациентите, членовите на нивните семејства и посетителите не се задоволни од добиениот одговор, се бара посредување од главната сестра, раководниот работник или директорот на здравствената установа;

- работниците кои работат на шалтер/пулт во здравствената установа во комуникацијата со пациентите, членовите на нивните семејства и посетителите задолжително се обраќаат со: „повелете господине/госпоѓо/госпоѓице“ во второ лице множина (персирање), секогаш со јасно објаснување, со смирен тон и должна почит, при тоа имајќи во предвид дека тие се обраќаат заради потреба од укажување на медицинска помош;

- во меѓусебната комуникација помеѓу работниците во здравствената установа се негува духот и начелата на тимската работа, а преку отворена и искрена комуникација се гради меѓусебна доверба со колегите, пациентите, членовите на нивните семејства и посетителите, со цел давање на квалитетна здравствена услуга.

Член 7

Во однос на облекувањето и изгледот на работниците во здравствената установа се применуваат следните правила:

- во текот на работното време задолжително е носење на пропишана дводелна униформа, со цел полесна идентификација на здравствениот персонал од страна на пациентите и посетителите, и тоа: „бела униформа и/или бел мантил“ само за доктори, „светло сина униформа“ за медицински сестри, „светло сива униформа“ за болничари, „сина односно зелена униформа“ во оперативен оддел и оддел за инвазивни интервенции (која при секое излегување од оперативниот дел се остава за перење на пропишаното место), „темно црвени униформи“ со ознака „техничка служба“ за персоналот од техничката служба; административните работници не носат униформа;

- во случај на валкање на униформата со биолошки течности истата треба веднаш да биде променета со нова чиста униформа;

- носење на идентификациската ознака е задолжително за секој работник во здравствената установа и истата содржи: назив на здравствената установа и одделот како и име и презиме, титула, при што името и презимето со титулата се напишани со поголем фонт во однос на другиот текст на ознаката,

- носењето на униформа или ознака која е пропишана за работникот,

- облеката на работникот во здравствена установа за време на работното време треба да биде пристопна и уредна.

Член 8

При закажување и прием на пациенти се применува единствениот систем за закажување на здравствени услуги.

Член 9

При пренесувањето и чувањето на информации се применуваат следните правила:

- сите информации кои се однесуваат на работниците, пациентите, членовите на нивните семејства и посетителите се објавуваат на огласна табла на здравствената установа,
- секоја информација добиена лично, по телефон, факс, електронска пошта (e-mail) или слично се запишува и веднаш се пренесува до оној за кого е наменета,
- броевите на приватните мобилни телефони и адреси на работниците не смеат да се даваат на пациентите, членовите на нивните семејства, посетителите и приватните лица.
- примената порака или информација се спроведува до оној за кого е наменета, писмено, лично или преку телефон,
- ниту една информација од здравствената установа не смее да се изгуби или изнесе без овластување од директорот на здравствената установа,
- ширењето на лажни информации и дезинформации е забрането и за истото работникот одговара согласно закон,
- изнесувањето на информации за пациенти (дијагнози и извршени услуги) се казнува согласно закон и претставува основ за престанок на работен однос.

Член 10

Во финансиското работење во здравствената установа се применуваат следните правила:

- наплатата на услуги како и секоја финансиска обврска се врши исклучиво на шалтер/пулт кај лицето кое е задолжено за вршење на таа работа,
- забрането е примање на било каков подарок од фармацевтските компании или другите правни лица што вршат промет со лекови, медицински помагала и медицински потрошен материјал. Забрането е примање на било каков промотивен материјал (нотеси, пенкала, календари, мантили, или било кој друг брендиран промотивен материјал) и користење на тој промотивен материјал од страна на работниците во здравствената установа.

Член 11

Работниците во здравствената установа имаат обврска да го почитуваат овој правилник и нивното однесување треба да биде во согласност со истиот.

Раководителите имаат дополнителна одговорност согласно овој правилник преку давање на личен пример на останатите работници.

Член 12

Работниците во здравствената установа имаат право:

- на правичен однос кој се заснова на почит и учтивост од страна на пациентите,
- на целосни информации од пациентот или неговите роднини за здравствената состојба;
- да ја одбијат желбата на пациентот ако е спротивна на правилата и прописите, професионалните стандарди и етика;
- да го предупредат пациентот доколку се однесува несоодветно.

Член 13

Работникот има право да одбие да изврши некоја здравствена услуга, ако има етички или личен конфликт со пациентот, освен ако пациентот е во животна загрозувачка состојба или му е потребно укажување на итна медицинска помош.

Член 14

Овој правилник веднаш се објавува на веб страницата на Министерството за здравство и во „Службен весник на Република Македонија“ и истиот влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување.

Бр. 17-3422/1
11 март 2015 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

1597.

Врз основа на член 39-г став (9) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14 и 10/15), министерот за здравство утврди

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА ЗА КОНТРОЛА, КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА**

Член 1

Со овој правилник се утврдува формата и содржината на легитимацијата на овластените лица за контрола, како и начинот на издавање и одземање на легитимацијата за вршење на контрола во здравствените установи.

Член 2

Легитимацијата на овластените лица за контрола се издава со големина 9x6см, пластифицирана, во бела боја, со податоци утврдени со овој правилник.

На предната страна од легитимацијата, во горниот дел, со црна боја е отпечатен текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО“, а во средината е отпечатен текстот: „ЛЕГИТИМАЦИЈА“, под него е регистарски број на легитимацијата. Во позадина на легитимацијата е грбот на Република Македонија, со големина од 6см. Под овој текст, на средина се наоѓа место за фотографија, веднаш под неа се податоци на овластеното лице за контрола (име и презиме на овластеното лице и организациона единица во која е вработено истото). Од лева страна е датумот на издавање на истата, а од десна страна е потписот на министерот за здравство и место за печат (МЗ). Под овој текст на долниот дел на легитимацијата е логото на националниот систем за електронски евиденции во здравството, Мој термин. На задната страна од легитимацијата на овластеното лице е отпечатен текстот: „Носителот на оваа легитимација ги има сите овластувања од Закон за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14 и 10/15).

Член 3

Легитимацијата на овластеното лице за контрола ја издава министерот за здравство.

За издадените и одземените легитимации се води евиденција во Министерството за здравство.

Евиденцијата за издадените легитимации се води редоследно и истата содржи: реден број, име и презиме на овластениот вработен, работно место на овластениот вработен во моментот на издавање на легитимацијата, организациониот дел на министерството/институцијата каде работи овластениот вработен, датум на издавање на легитимацијата, број на легитимацијата, датум и акт за огласување на неважност на легитимацијата и за бришење на истата од евиденцијата, датум и акт

за поништување на легитимацијата и за бришење на истата од евиденцијата, потпис и датум на прием на легитимацијата од страна на овластениот вработен, потпис и датум на враќање на легитимацијата од страна на овластениот вработен.

Редниот број на евиденцијата под кој е извршен упис на податоците се впишува во легитимацијата како регистраски број.

Секоја издадена легитимација се евидентира под нов број.

Член 4

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има статус на овластено лице за контрола.

Овластеното лице за контрола на кое ќе му престане работниот однос во Министерството за здравство или ќе му се одземе овластувањето, ја враќа легитимација веднаш односно најдоцна 24 часа по одземањето на овластувањето и истата се поништува и брише од евиденцијата.

Член 5

Во случај на губење, оштетување или дотраеност на легитимацијата, овластеното лице за контрола ја огласува за неважечка на сопствен трошок во „Службен весник на Република Македонија“, за тоа го известува министерот за здравство и му се издава нова легитимација.

Член 6

Образецот на легитимацијата на овластеното лице за контрола е составен дел на овој правилник.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето и ќе се објави на веб страницата на Министерството и во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од -----

Бр. 17-3423/1
11 март 2015 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Прилог.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО ЛЕГИТИМАЦИЈА #K1253	
	
име и презиме _____	
организациона единица _____	
Датум на издавање: ДД/ММ/ГГГГ	МП _____
МИНИСТЕР _____	
МОЈ ТЕРМИН	

Носителот на оваа легитимација
ги има сите овластувања од
Закон за здравствената заштита

[„Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 30/14,
43/14, 132/14, 188/14 и 10/15]

1598.

Врз основа на член 92-а, член 92-б и член 92-в од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14 и 10/15), министерот за здравство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА МЕДИЦИНСКАТА ОПРЕМА, КАКО И ВИДОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА МЕДИЦИНСКАТА ОПРЕМА

Член 1

Со овој правилник се регулира начинот на водење на евиденција на медицинската опрема како и видот, формата и содржината на обрасците за водење на евиденцијата на медицинската опрема со која располага и со која се врши здравствена дејност во јавните здравствени установи во Република Македонија.

Член 2

Евиденцијата на медицинската опрема од член 1 на овој правилник ја врши одговорно лице за евиденција на медицинската опрема, во понатамошен текст одговорно лице:

1) одговорното лице го назначува директорот на јавната здравствена установа и во писмена форма доставува известување до министерство за здравство со податоци за одговорното лице:

- име и презиме;
- работно место;
- образование;
- контакт телефон;
- e-mail.

2) Директорот на јавната здравствена установа е должен да достави писмено известување до Министерство за здравство при промена на одговорното лице најдоцна до 7 дена.

3) Одговорни за точноста на податоците од евиденцијата на медицинската опрема се директорот и одговорното лице.

1. Евиденција на постоечка медицинска опрема

Член 3

Евиденцијата на медицинската опрема се води во хартиена и електронска форма, во обрасците за евиденција на медицинската опрема со која располага и со

која се врши здравствена дејност во јавната здравствена установа како и во интегрираниот здравствен информатички систем.

Видот, формата и содржината на обрасците за водење на евиденцијата на медицинската опрема во хартиена форма се дадени во прилог на правилникот (Прилог 1).

Член 4

Евиденцијата на медицинската опрема која се води во електронска форма е составен дел на интегрираниот здравствен информатички систем.

Податоците за евиденција на медицинската опрема во електронска форма се преземаат од евиденцијата на медицинска опрема во хартиена форма.

Пристап до евиденцијата на медицинската опрема која се води во електронска форма имаат одговорното лице и директорот на јавната здравствена установа и им се доделува шифра за пристап.

Привилегиите кои ги имаат одговорното лице и директорот на јавната здравствена установа при евиденција на медицинската опрема во електронска форма ги одредува Министерство за здравство.

Одговорното лице е должно во рок од 24 часа да во евиденцијата на медицинската опрема изврши ажурирање на податоците од евиденцијата.

2. Прием на нова опрема

Член 5

Одговорното лице ги обезбедува податоците заведени во евиденцијата на медицинската опрема од:

- записникот за прием на нова опрема јавна набавка на јавната здравствена установа потпишан од директорот на јавната здравствена установа и добавувачот (Прилог 2);

- записникот за прием на нова опрема јавна набавка на Министерство за здравство/Влада на Република Македонија, записник потпишан од директорот на јавната здравствена установа, добавувачот и овластено лице од Министерството за здравство.

3. Расходување на неисправна и амортизирана медицинска опрема

Член 6

Одговорното лице на јавната здравствена установа е должно да обезбеди во електронската листа на закажани прегледи и интервенции да биде внесен податокот дека одредена медицинска опрема е во неисправна состојба веднаш по настапувањето на неисправноста.

Одговорното лице на јавната здравствена установа во услови кога медицинската опрема е амортизирана, нефункционална или финансиски неисплатлива да се сервисира доставува барање за утврдување на потребата за расход до комисијата за расход, формирана од страна на директорот на јавната здравствена установа.

Одлуката за расход ја носи Комисијата за расход, чиј член е и одговорното лице.

Одговорното лице во јавната здравствена установа ги има и следните задолженија:

- следење на состојбата со медицинската опрема,
- следење на функционалноста на медицинска опрема и подобрување на истата,
- координирање на процесот на отстранување на дефектите на медицинската опрема,
- и нивно навремено пријавување на директорот на јавната здравствена установа во Министерството за здравство односно лицето задолжено за таа намена.

4. План и анализа за потребите од нова медицинска опрема

Член 7

Јавната здравствена установа е должна да изготви план и анализа за потребите од нова медицинска опрема, како и менаџирањето и управувањето, односно планирање на потребите за сервисирање и одржување.

Директорот на јавната здравствена установа е должен при изготвување на предлог - план за јавни набавки на медицинска опрема, да ги користи податоците од евиденцијата на медицинска опрема од член 2 став 1 од овој правилник, како и податоците за потребата од нова медицинска опрема утврдена врз основа на анализа на податоците од интегрираниот здравствен информатички систем.

5. Одржување на медицинска опрема

Член 8

Директорот на јавната здравствена установа и одговорното лице се должни да ја одржуваат медицинската опрема во исправна состојба во секое време со цел да обезбеди континуираност на здравствената заштита и да обезбеди одржување на медицинската опрема со која располага јавната здравствена установа.

Директорот на јавната здравствена установа и одговорното лице се должни медицинската опрема која е неисправна да ја доведе во исправна состојба во рок од еден до седум дена од денот на настапувањето на неисправноста во зависност од видот на неисправноста, а на пациентите за кои бил закажан термин преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции да им обезбеди преглед или интервенција со друга медицинска опрема од ист тип во рамки на истата или во рамки на друга јавна здравствена установа или преглед или интервенција со поправената медицинска опрема веднаш по нејзиното ставање во исправна состојба.

Одговорното лице за евиденција на медицинската опрема на јавната здравствена установа е должно да обезбеди во електронската листа на закажани прегледи и интервенции да биде внесен податокот дека одредена медицинска опрема е во неисправна состојба веднаш по настапувањето на неисправноста.

Лицата кои ја водат, објавуваат и ажурираат електронската листа на закажани прегледи и интервенции се должни да го внесат податокот дека одредена медицинска опрема е во неисправна состојба веднаш по настапувањето на неисправноста.

6. Пријавување на одговорното лице за евиденција на медицинската опрема од јавната здравствена установа во Министерството за здравство

Член 9

Одговорното лице за евиденција на медицинската опрема во јавната здравствена установа задолжено за водење на регистарот на медицинска опрема, следење на состојбата, функционалноста, подобрување, координирање на процесот на отстранување на дефектите и нивно навремено пријавување, се пријавуваат од страна на директорот или одговорното лице на јавната здравствена установа во Министерството за здравство, односно лицето задолжено за таа намена.

Член 10

Правилникот влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3424/1

11 март 2015 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Прилог 1. Образец за водење на евиденцијата на медицинската опрема

Јавна здравствена установа	
Организациона единица	
Одделение	
Дејност: специјалност/субспецијалност во која опремата се користи	
Назив/опис на опрема	
Тип/вид на опремата	
Модел на опремата	
Сериски број	
Година на производство/набавка на опремата	
Набавна цена на медицинската опрема	
Назив на производителот	
Основ на стекнување	
Датум за склучување на договорот за набавка/договор за донација и архивски број под кој е заверен договорот	
Апарат во функција	
Стапка на амортизација/Степен на искористеност дневно/месечно	
Стапка на амортизација/Степен на искористеност месечно	
Дали за користење на опремата е потребно закажување преку електронска листа на закажани прегледи и интервенции	
Датум за склучување на договорот за оддржување на медицинска опрема и архивски број под кој е заверен договорот	
Број на извршени поправки	
Заменети делови	
Датум на сервис	
Компанија која го направила сервисот	

Прилог 2.

ЗАПИСНИК**ЗА ПРИМОПРЕДАВЊЕ НА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**

На ден _____ година, во просториите на (назив на институцијата) _____.

Овој Записник служи како потврда за завршувањето на испораката, инсталација и технички прием на крајниот корисник.

Врз основа на овој договор за набавка _____ помеѓу _____ и добавувачот _____ во просториите на _____ ја испорачува следната опрема:

Реден број	Опис/назив на опремата	Количина	Производител	Модел	Сериски број	Единечна вредност на опремата

Со опремата се испорачани и оригинално упатства за употреба и одржување од производителот.

Установата потврдува дека наведената опрема е предадена во исправна состојба и комплетно оперативна.

Установата потврдува дека Носителот на набавка ја завршил комплетната инсталација на опремата и истата е комплетно функционална.

Установата потврдува дека Носителот на набавка извршил техничка едукација на персоналот задолжен за ракување со опремата согласно одредбите од договорот.

Предал:

Примил:

1599.

Врз основа на член 39-б став (17) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14 и 10/15), министерот за здравство утврди

П Р А В И Л Н И К

**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПИСМЕНОТО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ТЕРМИН
ЗАКАЖАН ПРЕКУ ЕЛЕКТРОНСКАТА ЛИСТА НА ЗАКАЖАНИ ПРЕГЛЕДИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ОД
СТРАНА НА ЗДРАВСТВЕН РАБОТНИК КОЈ ДАВА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИ
УСЛУГИ**

Член 1

Со овој правилник се утврдува формата и содржината на писменото известување за непочитување на термин закажан преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции од страна на здравствен работник кој дава специјалистичко-консултативни услуги.

Член 2

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување за непочитување на термин закажан преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции од страна на здравствен работник кој дава специјалистичко-консултативни услуги“ во формат А-4 во бела боја, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави на Веб страницата на Министерство за здравство и во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од _____.

Бр. 17-3425/1
11 март 2015 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Прилог: Образец на Известување за непочитување на термин закажан преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции од страна на здравствен работник кој дава специјалистичко-консултативни услуги

До

1. Раководителот на внатрешната ОЕ. во ЈЗУ _____

2. Работоводниот орган на ЈЗУ _____

(да се заокружи примателот на известувањето)

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за непочитување на термин закажан преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции од страна на здравствен работник кој дава специјалистичко-консултативни услуги

Подносител на известувањето _____, (име и презиме на физичкото лице) со место на живеење во _____, на _____ (улица и број)

На _____ (ден, месец и година), година имав закажано термин преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции за

_____ (опис на закажаната специјалистичко-консултативна услуга и име и презиме на здравствениот работник кај кого бил закажан прегледот/интервенцијата)

Известувањето го поднесувам поради тоа што:

1. Закажаниот преглед/интервенција не беше извршен
2. Закажаниот преглед/интервенција беше извршен со задоцнување
3. Во лична и непосредна комуникација не ми беа соопштени причините за немање можност прегледот/интервенцијата да биде извршена, ниту ми беше закажан нов термин преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции.

(да се заокружи причината за поднесување на известувањето)

Датум: _____

Место: _____

Подносител на известувањето

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****1600.**

Врз основа на член 53 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА****Член 1**

Во Правилникот за поблиските услови, критериуми и начинот за остварување на правата за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/13 и 51/14), во членот 16 по ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:

„(4) Доколку во текот на користење на правото на посебен додаток корисникот стане примател на социјална парична помош и постојана парична помош, центарот за социјална работа по службена должност издава решение за користење на правото на посебен додаток во зголемен износ за 25%, од првиот ден на наредниот месец од месецот во кој е остварено правото на социјална парична помош и постојана парична помош, без претходно поднесено барање од страна на корисникот (родителот).

(5) На материјално необезбеден родител, на кој му се сменил статусот по основ на кој го остварил правото (му престанало правото на социјална парична помош и постојана парична помош), правото на користење на посебен додаток за материјално необезбеден родител кој има дете со специфични потреби, кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот, му престанува правото на посебен додаток за материјално необезбедени родители првиот ден од наредниот месец од месецот во кој настанала промената.

(6) По престанување на основот за користење на правото на посебен додаток од став (5) на овој член, центарот за социјална работа по службена должност издава решение за продолжување на правото на посебен додаток, во намален износ за 25%, сметано од првиот ден на наредниот месец од месецот во кој му престанало правото на социјална парична помош и постојана парична помош.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2015 година.

Бр.11-1305/3

13 март 2015 година

Скопје

Министер

за труд и социјална политика,

Диме Спасов, с.р.**1601.**

Врз основа на член 41 став (7) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата и потребната документација за остварување на правата за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/13 и 51/14), во член 4 во ставот (2) по алинејата 10 се додава нова алинеја 11, која гласи:

„ - под VI. податоци за материјално необезбеден родител корисник на социјална парична помош и постојана парична помош.“

Член 2

Во член 5 во ставот (1) по точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:

„6. За материјално необезбеден родител корисник на социјална парична помош и постојана парична помош доказ дека е корисник на социјална парична помош и постојана парична помош.“

Точките 6 и 7 стануваат точки 7 и 8.

Во ставот (4) зборовите „точки 3, 4 и 7“ се заменуваат со зборовите „точки 3, 4, 6 и 8“.

Член 3

Прилогот бр.2 се заменува со нов Прилог бр.2, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2015 година.

Бр.11-1306/5

13 март 2015 година

Скопје

Министер за труд

и социјална политика,

Диме Спасов, с.р.

ПРИЛОГ бр. 2
БПД

ДО**ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - _____**

/се наведува центарот за социјална работа според постојано
место на живеење на подносителот на барањето/

Б А Р А Њ Е

за остварување - продолжување на право на посебен додаток

Од _____ со стан на ул. _____
/родител-старател/

бр. _____ л.к.бр. _____ издадена од МВР _____ и тел.број _____.

Барам да ми се признае - продолжи право-то на посебен додаток за дете-ца :

1. _____ родено _____ год.во _____
/име и презиме на детето/
2. _____ родено _____ год.во _____
3. _____ родено _____ год.во _____
4. _____ родено _____ год.во _____

НАПОМЕНА: За остварување право на посебен додаток се подвлекува зборот „остварување“ и зборот “признае”, а при продолжувањето се подвлекува зборот „продолжување“ и зборот „продолжи”.

Кон барањето за остварување-продолжување на правото се поднесува/обезбедува следната документација:

1. Препис на извод од матична книга на родените за дете- ца од кој ќе се утврди и државјанството на детето (центарот го обезбедува по службена должност од Управата за водење на матични книги во писмена форма);
2. Наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во интелектуалниот или телесниот развој и специфичните потреби на детето;
3. Решение за категоризација (по службена должност го обезбедува службеното лице од Центарот за социјална работа);
4. Доказ дека детето не е институционално згрижено на товар на државата (по службена должност го обезбедува службеното лице од Центарот за социјална работа);
5. За самохран родител, доколку едниот родител е починат – препис на извод од матична книга на умрените; за разведен брак – правосилна судска пресуда, доказ дека родителот не е во брачна заедница -препис на извод од матична книга на родени не постар од шест месеци, или дека родителот не е во вонбрачна заедница - изјава дека не е во вонбрачна заедница, доказ од надлежен суд дека едниот родител се води за исчезнат, а за родител кој се води за непознат препис на извод од матична книга на родените на детето;
6. За материјално необезбеден родител корисник на социјална парична помош и постојана парична помош доказ дека е корисник на социјална парична помош и постојана парична помош (по службена должност го обезбедува службеното лице од Центарот за социјална работа);
7. Важечка лична карта на подносителот на барањето се доставува на увид за докажување на идентитетот и живеалиштето;
8. За дете-ца земен под старателство - Решение за старателство (по службена должност го обезбедува службеното лице од Центарот за социјална работа).

Прилог:

*

(Се наведуваат соодветните редни броеви од доказите кон ги обезбедува подносителот на барањето),

**

(Центарот за социјална работа ги наведува редните броеви на доказите кои ги обезбедува службеното лице)

(Подносителот на барањето ги наведува сите редни броеви на доказите кои центарот за социјална работа ќе ги обезбеди по пат на размена податоци по службена должност од друг државен орган или субјект кој води регистар на податоци по дадена негова согласност, доколку доказите не се наведени во целост подносителот на барањето доказите ги обезбедува сам)

При продолжување на правото на посебен додаток кон барањето се поднесува/обезбедува документација доколку настанале промени, а за самохран родител и соодветен доказ од реден број 5 на барањето за остварување на правото.

I. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ /родител/старател/- се подвлекува соодветното

1. Презиме, татково име и име

2. Единствен матичен број на граѓанинот _____

3. Место на раѓање _____
(населено место) (општина) (држава)

4. Место на живеење _____
(населено место) (општина) (држава)

5. Пол М Ж - (со заокружување)

6. Припадност на заедница : (со подвлекување)

- македонска - албанска - турска - влашка - српска - ромска - бошњачка - не се изјасниле - други

7. Степен на стручно образование – квалификација (со подвлекување)

- Без образование - Некваліфікован - Полукваліфікован - Кваліфікован

Висококвалифіковані - со неповнолітнім основним освітою - Середня освіта

Више образование - Високо образование - Магистер на науки - Доктор на науки - Друго

8. Брачна состојба: (со подвлекување)

Неженет – немажена Женет – мажена Разведен – разведена Вдовец – вдовица Вонбрачна заедница

Друго _____

9. Државјанство: _____

10. Занимање

11. Статус:

а). Вработен во тел.

6). Друг статусе

12. Назив на банка во која подносителот на барањето има отворено трансакциска сметка

и број на трансакциска сметка

II. ПОДАТОЦИ ЗА БРАЧНИОТ ДРУГАР

1. Презиме, татково име и име

2. Единствен матичен број на граѓанинот / / / / / / / / / / / / / / / /

3. Место на раѓање	(населено место)	(општина)	(држава)
--------------------	------------------	-----------	----------

4. Место на живеење _____
(населено место) _____ (општина) _____ (држава) _____

5. Пол М Ж - (со заокружување)

6. Принадлост на заедница : (со подвлекување)

- македонска - албанска - турска - влашка - српска - ромска - бошњачка

- не се изјасниле - други

7. Степен на стручно образование – квалификација (со подвлекување)

- Без образование - Некваліфікован - Полукваліфікован - Кваліфікован

- Висококвалифікован - Со неповно основно образование - Средно образование

- Више образование - Високо образование - Магистер на науки - Доктор на науки - Друго

8. Државјанство: _____

9. Занимање

10. Статус:

а). Вработен во _____ тел.

6). Друг статусе

III. Податоци за децата за кои се поднесува барањето

[illegible]

ДГ - Детска градинка,
ОУ - Основно училиште
СУ - Средно училиште
Ф - Факултет

IV. Податоци за останатите членови на семејството

Ред Бр.	Име и презиме	Единствен матичен број на граѓанинот	Сродство	Дат.месеци и год.нараѓ.	Место на раѓање	Занимање	Припадност на заседница
1.		//////////					
2.		//////////					
3.		//////////					
4.		//////////					
5.		//////////					
6.		//////////					

V. Податоци за самохран родител (се подвлекува соодветното)

разведен брак, едниот родител е починат, едниот родител се води за исчезнат, едниот родител се води за непознат.

VI. Податоци за материјално необезбеден родител, корисник на социјална парична помош и постојана парична помош (се заокружува соодветното)

- | | | |
|---------------------------------------|----|----|
| - Корисник на социјална парична помош | ДА | НЕ |
| - Корисник на постојана парична помош | ДА | НЕ |

НАПОМЕНА: Податоците се пополнуваат јасно и разбирливо на начин како што е опишан во барањето (заокружување, ползкување и пополнување на празните линии и полиња).

ИЗЈАВА

Јас _____, под полна кривична, морална и материјална одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се вистинити.

_____ 20__ год.
(дата)

Подносител на барањето,

(име, татково име и презиме)

Освобождено од плаќање на административна такса согласно Законот за административните такси

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**1602.**

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14 и 166/14), министерот за транспорт и врски, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПИСМЕНИТЕ
ИНСТРУКЦИИ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на писмените инструкции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/10 и 15/11) Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-3125/1
23 февруари 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.


Прилог


ПИСМЕНИ ИНСТРУКЦИИ СПОРЕД АДР

Постапки во случај на несреќа или итен случај

Во случај на несреќа или итен случај што може да се појави или произлезе во текот на превозот, членовите на екипажот на возилото ги преземаат следните дејства кога е безбедно и практично тие да се направат:

- Закочете го возилото, запрете ја работата на моторот и прекинете го електричниот круг со активирање на главниот прекинувач, ако постои;
- Избегнувајте извори на палење, особено, да не се пуши, да не се употребуваат електронски цигари или слични направи или да не се вклучува електрична опрема;
- Информирајте ги надлежните служби за итни случаи, со давање на што е можно повеќе информации за инцидентот или несреќата и за опасните материи вклучени во неа;
- Облечете го елечето за предупредување и поставете ги соодветните знаци за предупредување како што треба;
- Транспортните документи нека бидат спремни за покажување на службените лица при пристигнување;
- Не ги газете или допирајте истурените материи и избегнувајте вдишување на задушливи гасови, чад, прашина и испарувања стоејќи спротивно од ветрот;
- По потреба и кога е безбедно користете ги противпожарните апарати за да изгасите мал/почетен пожар во гумите, кочниците и просторот на моторот;
- Екипажот на возилото не смее да гаси пожари во товарниот простор;
- По потреба и кога е безбедно да се направи, користете ја опремата што е во возилото за да спречите истекувања во водена средина или во канализациска мрежа и да го спречите разливањето;
- Оддалечете се од несреќата или итниот случај, известете ги другите лица да се оддалечат и следете ги инструкциите на надлежните служби;
- Соблечете ја контаминираната облека и употребената контаминирана заштитна опрема и ставете ги на сигурно место.

Дополнително упатство за членовите на екипажот на возилото за својство на опасноста од опасните материи по класи и за дејствијата зависно од околностите		
Налепници и етикети за опасност	Својство на опасноста	Дополнителни мерки
(1)	(2)	(3)
Експлозивни материи и производи  1 1.5 1.6	Може да имаат различни својства и ефекти како што е масовна детонација; исфрлање на парчиња; интензивен пожар/топлински удар; појава на блескава светлина, силен звук или чад. Чувствителни на удари и/или потреси и/или топлина.	Засолнете се но што подалеку од прозорци.
Експлозивни материи и производи  1.4	Незначителен ризик од експлозија и пожар.	Засолнете се.
Запалливи гасови  2.1	Ризик од пожар. Ризик од експлозија. Може да се под притисок. Ризик од задушување. Може да предизвикаат изгореници и/или смрзнатини. Садот/пакувањето може да експлодира при загревање.	Засолнете се. Избегнувајте ниски места.
Незапалливи, неотровни гасови  2.2	Ризик од задушување. Може да бидат под притисок. Може да предизвикаат смрзнатини. Садот/пакувањето може да експлодира при загревање.	Засолнете се. Избегнувајте ниски места.
Отровни гасови  2.3	Ризик од труење. Може да бидат под притисок. Може да предизвикаат изгореници и/или смрзнатини. Садот/пакувањето може да експлодира при загревање.	Користете заштитна маска. Засолнете се. Избегнувајте ниски места.
Запалливи течности  3	Ризик од пожар. Ризик од експлозија. Садот/пакувањето може да експлодира при загревање.	Засолнете се. Избегнувајте ниски места.
Запалливи цврсти материи, самореактивирачки материи и цврсти експлозивни материи во неексплозивна состојба (десензибилизирани)  4.1	Ризик од пожар. Запалливи или лесно запалливи, може да се иницираат од топлина, искри или пламен. Може да содржат самореактивни материи подложни на егзотермно распаѓање во случај на довод на топлина, контакт со други материи (како киселини, соединенија на тешки метали или амини), триење или удар. Тоа може да доведе до создавање на опасни и запалливи гасови или до испарувања или до самозапалливост. Садот/пакувањето може да експлодира при загревање. Ризик од експлозија на десензибилизирани експлозивни по губење на десензибилноста	
Материи подложни на самозапалување  4.2	Ризик од самозапалување ако пакувањата се оштетени или содржината е истурена. Може да реагираат бурно со вода.	
Материи кои во контакт со вода испуштаат запалливи гасови  4.3	Ризик од пожар или експлозија во контакт со вода	Истурените материи треба да се покријат и чуваат суви

Налепници и етикети за опасност	Својство на опасноста	Дополнителни мерки
(1)	(2)	(3)
Оксидирачки материји  5.1	Ризик од бурна реакција, палење и експлозија во контакт со согорливи или запалливи материји	Избегнувајте мешање со запалливи материји или материји што согоруваат (на пример, струготини)
Органски пероксиди  5.2	Ризик од егзотермичко распаѓање при покачени температури, контакт со други материји (како киселини, соединенија од тешки метали или амини), триење или удар. Тоа може да доведе до создавање на штетни и запалливи гасови или испарувања или самозапалливост.	Избегнувајте мешање со запалливи супстанции или супстанции што согоруваат (на пример, струготини)
Отровни материји  6.1	Ризик од труење, при вдишување, контакт преку кожата или голтање. Ризик за водената средина и канализациската мрежа.	Користете заштитна маска.
Заразни материји  6.2	Ризик од зараза. Може да предизвика болест на луѓе или животни. Ризик за водената средина и канализациската мрежа.	
Радиоактивен материјал  7A 7B 7C 7D	Ризик од вдишеното и надворешното зрачење.	Ограничете го времето на изложеност
Фисибилни материјали  7E	Ризик од нуклеарна верижна реакција.	
Корозивни материји  8	Ризик од изгореници. Може да реагираат бурно едни со други, со вода или со други материји. Ако се разлеат може да дојде до создавање на нагривачки испарувања. Ризик за водената средина и канализациската мрежа.	
Други опасни материји и производи  9	Ризик од изгореници. Ризик од пожар. Ризик од експлозија. Ризик за водената средина и канализациската мрежа.	

Забелешка 1: За опасни материји со повеќекратни ризици и за мешани товари, треба да се запазат укажувањата за секоја од опасностите посочени во таблицата.

Забелешка 2: Дополнителните мерки наведени погоре може да се прилагодат на класите на опасни материји што се превезуваат без разлика на начинот на превозот.

Дополнително упатство за членовите на екипажот на возилото за својството на опасноста од опасните материји, означени со симболи, и за дејствијата кои се превземаат зависно од околностите		
Симбол	Својство на опасноста	Дополнителни мерки
(1)	(2)	(3)
 Материји опасни за животна средина	Ризик за водената средина и канализациската мрежа.	
 Материји со зголемена температура	Ризик од изгореници со топлина	Избегнувајте контакт со жешките делови на транспортната единица и разлеаната материја

Опрема за лична и општа заштита при извршување на општи дејствија и дејствија во специфични, итни случаи што треба да се носи во возилото во согласност со оддел 8.1.5 од АДР

Следната опрема треба да се носи во возилото за сите броеви на налепници за опасност:

- за секое возило, клинеста подметка за тркала со големина соодветна на максималната маса на возилото и на пречникот на тркалото;
- два самостоечки знаци за предупредување;
- течност за плакнење на очите^a; и

за секој член на екипажот на возилото

- елече за предупредување;
- рачен апарат за осветлување;
- чифт заштитни ракавици; и
- заштита за очи.

Дополнителна опрема потребна за одредени класи:

- заштитна маска за секој член на екипажот на возилото треба да се носи во возилото за налепници за опасност со број 2.3 или 6.1;
- лопата^b;
- затинка за затворање улични испусти^b;
- сад за собирање^b.

^a Не е потребна за налепници со број 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3.

^b Потребна е само за налепници со број 3, 4.1, 4.3, 8 и 9.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****1603.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14 и 151/14), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 53/15), постапувајќи по барањето на Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седиштата одржана на 16.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бошава 3“.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана во општина Кавадарци.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13, 33/15), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-03/15
16 март 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 236.01.1/15

4. Број на деловниот субјект – 6783180

5. Единствен даночен број – 4011012508685

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бошава 3“ на ИЛ бр. 1, ИЛ бр. 2, ИЛ бр. 5, КО Страгово општина Кавадарци.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,

- извештај за промените во главнината,

- извештај за паричните текови,

- применетите сметководствени политики, и

- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,

- заштита при работа,

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БОШАВА 3,**

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....50 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон хоризонтална
 - производител Турбо Институт
 - нето пад90 m
 - номинален проток.....2,8 m³/s
 - број на вртежи..... 750 min-1
 - максимална моќност.....2 x 995 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
 - вратило хоризонтално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител:.....MJT 710 MB 12, Марели Мотори
 - номинална привидна моќност.....2 x 1200 kVA
 - номинална активна моќност.....2 x 960 kW
 - број на вртежи.....750 min-1
 - cosφ.....0.8
 - ниво на заштита.....IP23
 - класа на изолација.....F
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
 - типтрофазен сув
 - производител: STS 3500
 - преносен однос.....0,4/20 kV / kV
 - моќност.....2400 kVA
 - фреквенција.....50 Hz
 - напон на краток спој.....4%

1604.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 16, член 39, став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14 и 151/14), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 16.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бошава 4“.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана во општина Кавадарци.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39, став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-04/15
16 март 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 237.01.1/15

4. Број на деловниот субјект – 6783180

5. Единствен даночен број – 4011012508685

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бошава 4“ во КО Страгово општина Кавадарци.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна

програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекин, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БОШАВА 4,**

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....50 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон хоризонтална
 - производител Турбо Институт
 - нето пад 110 m
 - номинален проток.....2,8 m³/s
 - број на вртежи..... 750 min⁻¹
 - максимална моќност.....2 x 1046 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење

- вратило хоризонтално
- работен напон 0,4 kV
- фреквенција 50 Hz
- производител:.....MJT 710 MB 12, Марели Мотори
- номинална привидна моќност.....2 x 1200 kVA
- номинална активна моќност.....2 x 960 kW
- број на вртежи.....750 min⁻¹
- cosφ.....0.8
- ниво на заштита.....IP23
- класа на изолација.....F

- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:

- типтрофазен сув
- производител: STS 3500
- преносен однос.....0,4/20 kV / kV
- моќност.....2400 kVA
- фреквенција.....50 Hz
- напон на краток спој.....4%

1605.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14 и 151/14), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 16.3.2015 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бошава 1“.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана во општина Кавадарци.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-10/15
16 март 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 234.01.1/15

4. Број на деловниот субјект – 6783180**5. Единствен даночен број – 4011012508685****6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бошава 1“ на ИЛ бр. 1, ИЛ бр. 15, ИЛ бр. 84, ИЛ бр. 96, ИЛ бр. 103, ИЛ бр. 124, ИЛ бр. 192 и ИЛ бр. 239 КО Страгово општина Кавадарци.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-

трична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БОШАВА 1,

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....60 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон хоризонтална
 - производител Турбо Институт
 - нето пад100 m
 - номинален проток.....2,8 m³/s
 - број на вртежи..... 500 min⁻¹
 - максимална моќност.....2 x 1440 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
 - вратило хоризонтално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител:.....МЛТ 710 MB 12, Марели Мотори
 - номинална привидна моќност.....2 x 1680 kVA
 - номинална активна моќност.....2 x 1400 kW
 - број на вртежи.....500 min⁻¹
 - cosφ.....0.8
 - ниво на заштита.....IP23
 - класа на изолација.....F
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
 - типтрофазен сув
 - производител: STS 3500
 - преносен однос.....0,4/20 kV / kV
 - моќност.....3500 kVA
 - фреквенција.....50 Hz
 - напон на краток спој.....4%

1606.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14 и 151/14), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 16.3.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бошава 2“.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана во општина Кавадарци.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39, став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-11/15
16 март 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 235.01.1/15

4. Број на деловниот субјект – 6783180

5. Единствен даночен број – 4011012508685**6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бошава 2“ на ИЛ бр. 1 и ИЛ бр. 5, КО Страгово општина Кавадарци.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекинати, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БОШАВА 2,

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....50 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон хоризонтална
 - производител Турбо Институт
 - нето пад 100 m
 - номинален проток.....2,8 m³/s
 - број на вртежи..... 500 min⁻¹
 - максимална моќност.....2 x 1440 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
 - вратило хоризонтално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител:.....МЈТ 710 МВ 12, Марели Мотори
 - номинална привидна моќност.....2 x 1680 kVA
 - номинална активна моќност.....2 x 1400 kW
 - број на вртежи.....500 min⁻¹
 - cosφ.....0.8
 - ниво на заштита.....IP23
 - класа на изолација.....F
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
 - типтрофазен сув
 - производител: STS 3500
 - преносен однос.....0,4/20 kV / kV
 - моќност.....3500 kVA
 - фреквенција.....50 Hz
 - напон на краток спој.....4%

1607.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14 и 151/14), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 16.3.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бошава 5“.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана во општина Кавадарци.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-12/15
16 март 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со седиште на ул. „Ило Костов“ бр.31 Кавадарци

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 238.01.1/15

4. Број на деловниот субјект – 6783180

5. Единствен даночен број – 4011012508685

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бошава 5“ на ИЛ бр. 112, УЛ бр. 219, ИЛ 2966, ИЛ бр. 935 и ИЛ бр. 115 во КО Ваташа општина Кавадарци.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕРСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на произ-

водните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на елек-

трична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики, и
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделени задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постоење квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БОШАВА 5,

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....50 години

- тип, производител и номинални податоци за турбината:

- тип Пелтон хоризонтална
- производител..... Турбо Институт
- нето пад60 m
- номинален проток.....2,8 m³/s
- број на вртежи..... 750 min-1
- максимална моќност.....2 x 725 kW

Прилог 1

- тип, производител и номинални податоци за генераторот:

• тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење

- вратило хоризонтално
- работен напон 0,4 kV
- фреквенција 50 Hz
- производител:.....МЈТ 710 МВ 12, Марели Мотори
- номинална привидна моќност.....2 x 864 kVA
- номинална активна моќност.....2 x 720 kW
- број на вртежи.....750 min-1
- cosφ.....0.8
- ниво на заштита.....IP23
- класа на изолација.....F

- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:

- типтрофазен сув
- производител: STS 3500
- преносен однос.....0,4/20 kV / kV
- моќност.....1800 kVA
- фреквенција.....50 Hz
- напон на краток спој.....4%

1608.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14 и 151/14) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за трговија со електрична енергија МОСТ ЕНЕРЏИ ЕУ ДОО Скопје-со седиште на адреса ул. „Теодосиј Гологанов“ бр.45 Скопје, на седницата одржана на 16.3.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за трговија со електрична енергија МОСТ ЕНЕРЏИ ЕУ ДОО Скопје-со седиште на адреса ул. „Теодосиј Гологанов“ бр.45 Скопје, се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-16/15
16 март 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за трговија со електрична енергија МОСТ ЕНЕРЏИ ЕУ ДОО Скопје-со седиште на адреса ул. „Теодосиј Гологанов“ бр.45 Скопје.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:
16.3.2015 година

4. Датум до кога важи лиценцата:
16.3.2025 година

5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 232.10.1/15

6. Број на деловниот субјект - 7015763

7. Единствен даночен број - 4080015549554

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електрична енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе

обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применитите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат на квартално, но одвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;

- како и други промени во работењето согласно правилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
(се доставува на квартално и годишно ниво)

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	квартално	годишно	квартално	годишно
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								
Транзит на ЕЕ								

1609.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14 и 151/14), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛОСОЛАР ДООЕЛ извост - увоз с. Сопиште, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 16.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштво за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛОСОЛАР ДООЕЛ извост - увоз с. Сопиште, со седиште на ул. „23“ бр. 28 с. Сопиште, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „МЕТАЛОСОЛАР“.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-21/15
16 март 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1**Л И Ц Е Н Ц А**

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛОСОЛАР ДООЕЛ извост - увоз с. Сопиште, со седиште на ул. 23 бр. 28 с. Сопиште

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

16.3.2015 година

4. Датум на важење на лиценцата

16.3.2050 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

EE – 233.01.1/15

6. Број на деловниот субјект – 6846599**7. Единствен даночен број – 4038013506967****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „МЕТАЛОСОЛАР“ на КП бр. 840/1 и КП 840/2, КО Сопиште општина Сопиште.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштво за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛОСОЛАР ДООЕЛ извост - увоз с. Сопиште, со седиште на ул. „23“ бр. 28 с. Сопиште, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

3) превземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа:**

1. име на фотоволтаичен систем – „МЕТАЛОСОЛАР“ со планирана моќност од 49,92 kW;
2. општи податоци:
 - година на почеток на градба - 2014 година,
 - година на завршеток на градба - 2015 година,
 - година на почеток на работа – 2015 година,
 - проценет животен век на фотоволтаичниот систем - 35 години.

3. податоци за опрема:

- број на фотоволтаични модули – 208 x 240 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул –CS6P-240P Canadian Solar;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
 - Моќност на модул: 240 Wp,
 - Напон: 30,1V,
 - Струја: 8,30A
- Вкупна инсталирана моќност: 49,92 kW.
- 4. тип, производител и номинални податоци на инвертор –Solar River 4400TL;
 - Номинални податоци на инвертор:
 - Максимална моќност на инвертор: P=4,4 kW
 - Број на инвертори: десет
- 5. годишно сончево зрачење на таа локација – 1450 kWh/m2;
- 6. очекувано производство на електрична енергија – 49,92 MWh – годишно.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015043